



Република Македонија
Министерство за финансии

Бр. _____

____.____.2014 година

Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

**ДО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Име на материјалот: Предлог на закон за изменување на Царинскиот закон по скратена постапка



ЕПП.бр. _____:

Усогласеност со Годишната програма на Владата : ДА

Усогласеност со член 68 од Деловникот за работа на Владата:

ДА

ДЕЛУМНО

НЕ

Предлог на која седница на Влада да се разгледа материјалот:

- на првата наредна седница

Карактер на материјалот:

- слободен пристап

Итност на материјалот: ДА

Прилог:

- Предлог на закон за изменување на Царинскиот закон по скратена постапка
- Образец за проценка на фискалните импликации

Наташа Радеска Крстевска, Директор

Дата на доставување на материјалот:
19.12. 2014 година

Зоран Ставрески
Заменик претседател на Влада
и министер за финансии



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

М Е М О Р А Н Д У М

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Зоран Ставрески
Заменик претседател на Влада и министер за финансии

Скопје, Декември 2014

1. Осврт по материјалот:

Основна причина заради која е поведена иницијатива за изменување на Царинскиот закон (Службен весник на Република Македонија број 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12 и 187/13) е натамошно одложување на примената на дел од одредбите на Царинскиот закон кои се однесуваат на влезната и излезната збирна декларација, а чија имплементација е директно поврзана со ставањето во функција на новиот систем за обработка на царинските декларации и акцизни документи (СОЦДАД), чија имплементација е во тек и се спроведува од страна на Царинската управа.

2. Резултати од извршените консултации со ресорните министерства:

НЕ

3. Разгледани можни решенија:

4. Резултати од извршените консултации со ресорните министерства, другите органи на државната управа и организации:

5. Изјава за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија (во прилог):

НЕ

6. Решение кое се препорачува (со образложение):

Владата да го разгледа и усвои Предлогот на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон.

7. Фискални импликации на материјалите што се предлагаат:

Предлог на закон за измена и дополнување на Царинскиот закон нема да предизвика фискални импликации во Буџетот на Република Македонија

8. Очекувани влијанија:

Со донесувањето на предложените измени на овој закон ќе се обезбеди правилна примена на законските одредби за влезната и излезната збирна декларација кои се директно поврзани со ставањето во функција на новиот систем за обработка на царинските декларации и акцизни документи (СОЦДАД), чија имплементација е во тек и се спроведува од страна на Царинската управа.

9. Оценка на Секретаријатот за законодавство по материјалот:

10. Клучни елементи за информирање на јавноста:

**ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ НА ПРЕДЛОГ ПРОПИСИТЕ И
ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА НИВНО
УСВОЈУВАЊЕ**

Назив на предлогот: Предлог на Закон за изменување на царинскиот закон по скратена постапка	1. Министерство / орган на државна управа: Министерство за финансии – Царинска управа
2. Цел на предлогот: Усвојување на Предлог законот по скратена постапка	3. Вид на предлог: Предлог на Закон за изменување на царинскиот закон по скратена постапка
4. Контакт лице и звање: Наташа Радеска Крстевска, Директор	5. Контакт тел./факс или е-пошта: тел. 02 3 224 340
6. Активност: Донесување на Предлог закон за изменување на Царинскиот закон по скратена постапка	
7. Вид на барање: ☐ Регулатива во врска со ЕУ ☐ Друга нова регулатива ☐ Нова Спогодба ☐ Зголемување / намалување на постоечка програма ☐ Прераспределба (на средства) помеѓу две програми ☐ Спојување на две или повеќе програми	
8. Цел на барањето / предложената активност: Усвојување на Предлог закон за изменување на царинскиот закон по скратена постапка	
9. Врска со владината програма:	
10. Фискални импликации:	(илјади денари)
	2014 2015 2016 2017
1. Вкупни трошоци за предлогот	
Плати	0
Стоки и услуги	0
Капитал	0
Трансфери	0
Вкупно	0
2. Одобрени средства за предлогот	
Плати	0
Стоки и услуги	0
Капитал	0
Трансфери	0
Вкупно	0
3. Промена (разлика) од одобрените средства (Б-А)	
Плати	0
Стоки и услуги	0
Капитал	0
Трансфери	0
Вкупно	0
4. Расположиви средства од прелевање (од други активности или програми во органот)	
Плати	0
Стоки и услуги	0
Капитал	0
Трансфери	0
Вкупно	0

	0	0	0	0
5. Нето импликации на средствата на органот (Ц-Д)				
Плати	0	0	0	0
Стоки и услуги	0	0	0	0
Капитал	0	0	0	0
Трансфери	0	0	0	0
Вкупно	0	0	0	0
6. Зголемување / намалување на приходите	0	0	0	0
Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците Извор: _____	0	0	0	0
11. Нето зголемување на бројот на вработени во врска со предлогот	0	0	0	0
12. Какви гаранции, заеми или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се наведени во точка 11 А до 11 Г)				
13. Ако ова претставува барање за дополнителни средства во тековната фискална година или н надвир од нормалниот циклус на подготвување на буџетот, дајте образложение.				
14. Дата на завршување на проценката				
15. Дата на поднесување на анализата до Министерството за финансии за добивање мислење:				
16. Дата на добивање на одговор од Министерството за финансии:				
17. Измени побарани од Министерството за финансии:				
18. Одговор на министерството-предлагач:				
Одговор од Министерството за финансии:				
Дали мислењето на Министерството за финансии е дадено во прилог:				
19. Одобрено: 19.12.2014год. _____ Наташа Радеска Крстевска, Директор	_____ Зоран Ставрески Заменик Претседател на Влада и Министер за финансии			

ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со донесувањето на измените на Царинскиот закон објавени во „Службен весник на РМ“ број 48/10 и 44/11 се изврши усогласување на овој закон со Царинскиот законик на Заедницата во делот на одредбите кои што се однесуваат на влезната и излезната збирна декларација. Имплементацијата на овие одредби е директно поврзана со ставањето во функција на новиот систем за обработка на царинските декларации и акцизни документи (СОЦДАД), кој треба да овозможи прием и обработка на електронската влезна и излезна царинска декларација. Имплементацијата на овој систем е во тек и се спроведува од страна на Царинската управа, па поради тоа се наметна потребата за натамошно одложување на примената на делот на одредбите на Царинскиот закон кои што се однесуваат на влезната и излезната збирна декларација, до моментот на ставање во функција на новиот систем.

II. ЦЕЛИТЕ, НАЧЕЛАТА И ОСНОВНИТЕ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Со предложените измени на овој закон ќе се обезбеди правилна примена на законските одредби кои се однесуваат на влезната и излезната збирна царинска декларација, чија примена е директно поврзана со ставањето во функција на новиот систем за обработка на царинските декларации и акцизни документи (СОЦДАД).

III. ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА.

Предлогот на Закон за измена и дополнување на Царинскиот закон нема да предизвика фискални импликации во Буџетот на Република Македонија

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на измените и дополнувањата на овој закон не се потребни дополнителни финансиски средства од буџетот на Република Македонија

V) СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН

Имајќи го предвид фактот дека се исполнети условите од член 170 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно дека не се работи за донесување на сложен и обемен закон, се предлага изменувањето на Царинскиот закон да се донесе по скратена постапка.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 187/13), во членот 33 датата „од 1 јануари 2015 година“ се заменува со датата „од 1 јануари 2016 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Со донесувањето на измените на Царинскиот закон објавени во „Службен весник на РМ“ број 48/10 и 44/11 се изврши усогласување на овој закон со Царинскиот законик на Заедницата во делот на одредбите кои што се однесуваат на влезната и излезната збирна декларација. Со измените на Царинскиот закон објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 187/2013 примената на овие одредби требаше да започне на 1 јануари 2015 година. Поради тоа што влезната и излезната декларација задолжително треба да се поднесе со употреба на техника на електронска обработка на податоци, имплементацијата на одредбите за влезната и излезната збирна декларација директно е поврзана со ставањето во функција на новиот систем за обработка на царинските декларации и акцизни документи (СОЦДАД), кој треба да овозможи прием и обработка на електронската влезна и излезна царинска декларација. Поради тоа што имплементацијата на новиот СОЦДАД систем сè уште е во тек и сè спроведува од страна на Царинската управа, се наметна потребата за натамошно одложување на примената на делот на одредбите на Царинскиот закон кои што се однесуваат на влезната и излезната збирна декларација, до моментот на ставање во функција на новиот систем.

Со оглед на тоа дека измената на Царинскиот закон треба да отпочне да се применува од 1 јануари 2015 година, се предлага измените на законот да се донесат во итна постапка.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со предложените измени во законот се предлага одложена примена на дел од одредбите на Царинскиот закон кои се однесуваат на влезната и излезната збирна декларација.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените измени во законот ќе се обезбеди правилна примена на законските одредби кои се однесуваат на влезната и излезната збирна декларација, а кои се директно поврзани со ставањето во функција на новиот систем за обработка на царинските декларации и акцизни документи (СОЦДАД), чија имплементација е во тек и се спроведува од страна на Царинската управа.

ИЗВОД ОД ОДРЕДБИ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН ШТО СЕ ИЗМЕНУВААТ

Службен весник на РМ, бр. 187 од 30.12.2013 година

Член 33

Во Законот за изменување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 171/12), во членот 1 датата „од 1 јануари 2014 година“ се заменува со датата „од 1 јануари 2015 година“.